

СТРАТЕШКИ ПЛАН 2021-2023 (ТАБЕЛАРЕН ДЕЛ)

1. ПРОГРАМА: Подобрување на претприемништвото и конкурентноста на малите и средните претпријатија во Република С. Македонија

Назив на Програмата:	Подобрување на претприемништвото и конкурентноста МСП во Република Северна Македонија
Цел на Програмата:	Обезбедување на економски развој и раст на македонското стопанство, како и зголемување на вработеноста преку создавање поттикнувачка клима за отворање на нови и јакнење на постојните микро, мали и средни претпријатија и занаетчи како и развој и унапредување на институционалната инфраструктура за поддршка на бизнисот и ефектуирање на претприемачката култура преку активно промовирање на иноваторството и конкурентноста.
Програмата е:	

1.1. Оправданост и дизајн на Програмата

Програмата “Подобрување на претприемништвото и конкурентноста МСП во Република Северна Македонија”, произлегува од:

1. Стратешките приоритети на Владата на РМ содржани во Програмата на Владата на Република Македонија точка 1 (Зголемување на економскиот раст и вработеноста, како предуслов за пораст на животниот стандард на граѓаните и подобар и поквалитетен живот и точка 2 (интеграција во ЕУ), за чие остварување како приоритетни цели се зајакнување на деловната клима и зголемена конкурентност на корпоративниот сектор

2. НПAA Поглавје 20-Претпријатија и индустриска политика

3. Стратешките приоритети и цели:

- Зголемување на бр. на МСП
- Зголемување на бр. на работни места
- Зголемување на учеството на МСП во БДП
- Намалување на сивата економија
- Нови бизнис инкубатори
- Зголемен број на обучени менаџерски тимови
- Реализација на Актот за мали бизниси

Очекувани резултати (компоненти) од Програмата :	Показатели за успех на Програмата:
<p>Резултат (Компонента) 1:</p> <p>Подобрување на конкурентноста меѓу македонските МСП</p>	<p>Показател за успешност:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изработка на Национален план за иновациона политика на Р.М - Имплементација на Анализита за обуки на МСП во РМ - Зголемен број на МСП корисници на советодавна помош преку ваучерскиот систем на субвенционирано советување - Зголемен број на издадени сертификати за квалитет (ИСО, ХАЦЦАП) - Број на новоосновани лаборатории за истражување и развој - Број на поддржани иновативни претпријатија - Воведување на Европската Иновативна Таблица - Повисоко рангирање на РМ во однос на другите земји - Зголемен извоз
<p>Резултат (Компонента) 2:</p> <p>Создавање позитивна средина за претприемачите и претприемништвото</p>	<p>Показател за успешност:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Намалено време за регистрација на фирма - Електронско регистрирање на фирмите - Намалени давачки за добивање дозволи, лиценци - Формирање на нови инвестициони и ризико фондови - Формирање и отпочнување со работа на факторинг агенции - Ефикасна МБПР (број на издадени гаранции и кредити) - Поддржан извоз на МСП
<p>Резултат (Компонента) 3:</p> <p>Зајакнување на Мрежата на институции за поддршка на МСП и Јавно-приватно советување</p>	<p>Показател за успешност:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Поддршка на бизнис центри, инкубатори, локални форуми - Број на информирани претпријатија опфатени со ИНФО ПУЛТ

1.2. План за спроведување на Програмата

Резултат 1: Подобрување на конкурентноста меѓу Македонските МСП

Активности	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси за тековната година	
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	Човечки	Финансиск и МКД
1. Поддршка на самовработување со обука на невработените лица	АППРСМ РЦ	- Бизнес Центри - Корисници - Советници - МЕ	Јануари/2021	Декември/2023	- Сопствени капацитети - Регионални центри - Советници	23.000.000
2. Ваучерски систем на советување	АППРСМ РЦ	- Бизнес Центри - Корисници - Советници - МЕ	Јануари/2021	Декември/2023	- Сопствени капацитети - Регионални центри - Советници	3.200.000
3. Регионални кампање за подигнување на свеста за достапноста од финансиски инструменти за МСП	АППРСМ РЦ Стопански комори	- Бизнес Центри - Корисници - Советници - МЕ	Јануари/2021	Декември/2023	- Сопствени капацитети - Регионални центри - Советници	200.000
4. Учество на промотивни активности (саеми, работилници, деловни партнерства)	- АППРСМ	- Занаетчиска комора - Клиенти - ОДП	Јануари/2021	Декември/2023	- Сопствени капацитети - Надворешни соработници	300.000
5. Обука за претприемачи /претприемачко образование	- АППРСМ	ОДП Стопански комори	Јануари/2021	Декември/2023	- Сопствени капацитети - Надворешни соработници	400.000
6. Национална програма за обука на обучувачи	- АППРСМ	Комори Асоцијации на консултанти	Јануари/2021	Декември/2023	- Сопствени капацитети - Надворешни соработници	600.000
7. Претприемачки награди	- АППРСМ - Бизнес центри	- Организации за деловна поддршка - Фондации - Клиенти	Јануари/2021	Декември/2023	- Сопствени капацитети - Надворешни соработници	450.000

8. Публикување брошури за МСП и дисеминација на информации	- АППРСМ - ЕБА - Град Скопје	- Фондации - Клиенти	Јануари/2021	Декември/2023	-Сопствени капацитети - Надворешни соработници	450.000
9. Кофинансирање на менторски услуги и подобрување на продуктивноста на малите и средните претпријатија со поддршка на Јапонската Агенција за меѓународна соработка (JICA)	- АППРСМ	- Организации за деловна поддршка - Клиенти	Јануари/2021	Декември/2023	-Сопствени капацитети - Надворешни соработници	3.700.000
10. Кофинансирање на други донаторски проекти (Трошоци за аплицирање; учество во проекти)	- АППРСМ	- МЕ - JICA	Јануари/2021	Декември/2023	-Сопствени капацитети - Надворешни соработници	600.000
11. Организирање на обуки за локални консултанти	- АППРСМ	- МЕ - JICA	Јануари/2021	Декември/2023	-Сопствени капацитети - Надворешни соработници	400.000
12. Воспоставување на национален истем за издавање на лиценци за ментори и консултанти	- АППРСМ	- МЕ	Јануари/2021	Декември/2023	-Сопствени капацитети - Надворешни соработници	300.000
13. Промотивни активности и урганизирање / учество на меѓународни конференции и настани	- АППРСМ	- ОДП - Консултанти	Јануари/2021	Декември/2023	-Сопствени капацитети - Надворешни соработници	600.000
14. Обука за малите и средните претпријатија	- АППРСМ	- МЕ - Консултанти	Јануари/2021	Декември/2023	-Сопствени капацитети - Надворешни соработници	700.000
15. Одржувањена WEB страна за регионалните центри и обука за користење e-learning платформа со превод на англиски	- АППРСМ	- Организации за деловна поддршка - Фондации - Клиенти	Јануари/2021	Декември/2023	-Сопствени капацитети - Надворешни соработници	150.000

Година на реализација:	Активности	Средства
2021	15	35.050.000
2022	15	40.007.500
2023	15	40.007.500
Вкупно за резултат 1:	45	109.065.000

Резултат 2: Создавање позитивна средина за претприемачите и претприемништвото

Активности	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси за тековната година	
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	човечки	финансиски МКД
1. Подигање на свеста за претприемништво и иновациите	- АППРСМ	- Образовни институции - Клиенти	Јануари/2021	Декември/2023	-Сопствени капацитети - Надворешни соработници	400.000
2. Организирање на обуки за подготовка на бизнис план за ученици и студенти	- АППРСМ	- Образовни институции - Клиенти	Јануари/2021	Декември/2023	-Сопствени капацитети - Надворешни соработници	400.000
3. Понатамошно јакнење на женското и социјалното претприемништво	- АППРСМ	- Образовни институции - Клиенти	Јануари/2021	Декември/2023	-Сопствени капацитети - Надворешни соработници	800.000
4. Анализа на потребите за обуки и анализа за состојбите кај малите и средните претпријатија	- АППРСМ	- Образовни институции - Клиенти	Јануари/2021	Декември/2023	-Сопствени капацитети - Надворешни соработници	1.600.000
5. Научно иновациска соработка	- АППРСМ	- Образовни институции - Клиенти	Јануари/2021	Декември/2023	-Сопствени капацитети - Надворешни соработници	400.000
6. Организирање конференција на искусни претприемачи со старт ап фирми	- АППРСМ	- Образовни институции - Клиенти	Јануари/2021	Декември/2023	-Сопствени капацитети - Надворешни соработници	600.000
7. Организирање на регионални средби на мали и средни претпријатија од Македонија, Црна Гора, Србија и други.	- АППРСМ	- Образовни институции - Клиенти	Јануари/2021	Декември/2023	-Сопствени капацитети - Надворешни соработници	600.000

Година на реализација:	Активности	Средства
2021	7	4.800.000
2022	7	5.520.000
2023	7	5.520.000
Вкупно за резултат 2:	21	15.840.000

Резултат 3: Зајакнување на Мрежата на институции за поддршка на МСП и Јавно-приватно советување

Активности	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси за тековната година	
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	човечки	финансиски МКД
1. Инфо пулт - проектот во соработка со регионалните центри за деловна поддршка	АППРСМ ОДП	- Организации за деловна поддршка - Потенцијални претприемачи, - МСП	Јануари/2021	Декември/2023	- Сопствени капацитети - ОДП	1.600.000
2. Институционално градење на капацитети	- АППРСМ	МЕ Асоцијации	Јануари/2021	Декември/2023	- Сопствени капацитети - ОДП услуги на надворешни консултанти	300.000
Година на реализација:					Активности	Средства
2021					2	1.900.000
2022					2	2.185.000
2023					2	2.185.000
Вкупно за резултат 3:					6	6.270.000

Активности и потребни средства за програмата

Година на реализација:	Активности	Средства
2021	24	41.750.000
2022	24	48.012.500
2023	24	48.012.500
Вкупно за Програмата:	72	137.775.000

1.3. Влијанија врз човечките ресурси

Резиме на потреба од нови вработувања	
Резиме на потреба од прераспределба на вработените	
Резиме на потреба од обуки	

1.4. Принципи на правична застапеност

Очекувани влијанија во 2021	
Очекувани влијанија во 2022	
Очекувани влијанија во 2023	